



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ

НА ФЕДЕРАТИВНА

Sluzbeni vesnik NRM

Skoplje.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува во потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-T-220. за огласи 1032-T-221.

Среда, 27 ноември 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XII

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажни одделение 22-619. Тел. централа 28-010.

600.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ

Член 1

Во Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) членот 92 се брише.

Чл. 93 до 98 стануваат чл. 92 до 97.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 354

23 ноември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

601.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕПОДВИЖНОСТИ И ПРАВА

Член 1

Во Уредбата за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54 и 35/54) во членот 3 на крајот се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, ако се врши пренос на право на своина со договор за доживотното издржување на давателот од страна на примателот на недвижноста или правото, како даночен обврзник се смета примателот на недвижноста или правото односно неговите наследници.“

Член 2

Во членот 4 по ставот 1 се додаваат два нови става, који гласат:

„Даночната основица ја утврдува општинската управа за приходи. Ако општинската управа за приходи смета дека договорената купопродажна цена не ѝ одговара на прометната вредност, ќе формира комисија за процена на прометната вредност на недвижноста.“

Како прометна вредност се подразбира цената на односната недвижност која би можела да се постигне во слободен промет и во случај на нејзина продажба на кој и да е друг купувач во моментот на настанувањето на даночната обврска. Прометна-

та вредност не може да се определува на друг начин.“

Досегашниот став 2 станува став 4, досегашниот став 4 станува став 6 и место досегашниот став 3 се става нов став 5, кој гласи:

„Ако едно лице во срок од една година повеќе пати пренесе со надоместок врз ист здобивач право на своина на повеќе неподвижности или повеќе делови од една недвижност, ќе плати данок на вкупната вредност на сите пренесени неподвижности по нормата која ѝ одговара на вкупната вредност на тие неподвижности.“

Член 3

Во членот 7 ставот 2 се брише.

Член 4

Членот 9 се менува и гласи:

„Даночната обврска настанува во моментот на склучувањето на договорот за продажба на недвижноста со надоместок или против чинида односно на склучувањето на договор за преносот на правото на првенство, на фактична службеност или плодуживање на недвижноста со надоместок или противчинида. Ако е за преносот на правото на своина, на службеност или плодуживање на недвижност потребно одобрение од државниот орган, или за укинување на правото на своина е потребен некој правен акт, даночната обврска настанува во моментот кога на даночниот обврзник му е соопштено одобрението од тој орган односно кога му е врачен правосилниот правен акт, иако е пред тоа склучен договорот. Ако е договорот склучен по добиеното одобрение односно по врачувањето на правниот акт, даночната обврска настанува во моментот на склучувањето на договорот.“

Ако е преносот на правото на своина извршен врз основа на договор за доживотно издржување, даночната обврска настанува во моментот на смртта на примателот на издржувањето.

Даночниот обврзник е должен на надлежната општинска управа за приходи да ѝ ја пријави даночната обврска во рок од 15 дена од денот на настанувањето на обврската.

Договорот за купопродажба на недвижноста односно договорот за пренос на правото заверен од надлежниот суд, ѝ се поднесува на општинската управа за приходи на чие подрачје се наоѓа недвижноста што се пренесува односно недвижноста на која се однесува правото на првенство, на фактична службеност или на плодуживање на недвижноста.

Договорот за пренос на правата на патенти, лиценци, мостри, модели или жигови, за пренос на правата на рента или за пренос на уделите ѝ се поднесува на општинската управа за приходи на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот обврзник.

Општинската управа за приходи е должна во рок од еден месец од денот на примената пријава за настанувањето на даночната обврска да изврши пресметување на данокот на промет и да му издаде налог на даночниот обврзник за плаќање на данокот. Ако општинската управа за приходи не можела во тој рок да ја утврди даночната основица, таа е должна да изврши привремено пресметување

на данокот спрема пријавената даночна основица, и во натамошен рок од 30 дена да изврши исправка на пресметаниот данок спрема конечно утврдената даночна основица врз основа на процената. Ако општинската управа за приходи во овој рок не изврши исправка, привремената пресметка на данокот се смета како конечна. Против решението за привремена или конечна пресметка на данокот може да ѝ се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на доставата на околската управа за приходи. Поднесената жалба не ја задржува наплатата на данокот.“

Член 5

Во членот 11 ст. 1 и 2 се заменуваат со став кој гласи:

„Данокот на промет според оваа уредба мора да се уплати во рок од 15 дена од денот на врачувањето на налогот за плаќање на данокот. Данокот на промет на недвижности се плаќа преку банката, односно кај онаа општинска управа за приходи на чие подрачје се наоѓа недвижноста која се пренесува, а данокот на пренос на правото — преку банката односно кај онаа општинска управа за приходи на чие подрачје се наоѓа живеалиштето (седалиштето) на даночниот обврзник.“

Во досегашниот став 3 од истиот член, кој станува став 2, место зборовите: „надлежниот финансиски орган“ се става: „надлежната управа за приходи“.

Член 6

На крајот од членот 13 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, ако договорот за пренос на недвижноста или правото се раскине со волја на странките пред да се изврши преносот врз новиот здобивач, или ако договорот со судска одлука се поништи по извршениот пренос, даночниот обврзник има право на враќање на платениот данок.“

Член 7

Во членот 14 на крајот од точката 6 место зборовите „народниот одбор на околицата (градојт“) се става: „општинската управа за приходи“.

Во истиот член се додава нова точка 7, која гласи:

„7) кога ослободувањата од плаќањето на данокот се предвидени се други сојузни прописи.“

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 353
23 ноември 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

602.

Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот закон, во врска со членот 35 од Основниот закон за новинските претпријатија и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56) и членот 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53 и 47/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА НОВИНСКАТА УСТАНОВА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА“

Член 1

Во Уредбата за новинската установа „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/57) во членот 3 став 1 на крајот од точката 7 место точка

се става точка и записка и се додаваат две нови точки кои гласаат:

„8) издавање на списанија, публикации и книги со кои се помага дејноста на државните органи и на органите на општественото управување;

9) вршење сервисна служба на други издавачи на научни книги и коментари на закони и други прописи од областа на државната и општествената изградба.“

Во истиот член ставот 2 се менува и гласи: „Секретарот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет може да запре издавање на одделни списанија, публикации и книги ако најде дека нивното издавање влијае врз редовното извршување на основните задачи на „Службен лист на ФНРЈ“.

Член 2

Во членот 9 став 1 по точката 4 се додава нова точка, која гласи:

„4а) одлучува за издавачката дејност што ја врши „Службен лист на ФНРЈ“ во рамките на своите задачи (член 3).“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 355
23 ноември 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

603.

Врз основа на членот 29а став 2 од Законот за државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/48 и 4/49), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55 и 26/56) во членот 5 се додава нов став 2, кој гласи:

„На службениците кои на службен пат се упатуваат како претставници на Сојузниот извршен совет односно на републички извршни совети и кои поради тоа имаат поголеми трошоци, надоместокот ќе им се определува според посебни прописи.“

Член 2

Во членот 6 ставот 11 се менува и гласи:

„Отстапувања од одредбите на претходните ставови можат да се вршат за службените патувања во странство и во други оправдани случаи, но само по одобрение од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.“

Во истиот член се додава нов став 12, кој гласи:

„Службениците од точ. 2, 3 и 4 став 1 на овој член, кога се определени службено да патуваат како придружници или во некое друго својство со претставник на странска или меѓународна организација или установа, можат да го користат истиот разред на воз или брод, или кола за спиење, како и претставникот на странска или меѓународна организација или установа.“

Член 3

По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи: „На претседателите и на судиите на околски и окружни судови им припаѓаат дневниците што врз основа на ставот 2 од претходниот член ќе ги пропишат републичките извршни совети.“

Член 4

Во членот 18 став 1 по зборот „службување“ се додава: „или се примени во служба врз основа на конкурс“.

Во истиот член по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Надоместоците од претходниот став не му припаѓаат на службеник кој се јавил на конкурс без согласност од органот во кој е запослен, на лице што првпат стапува во служба, како и на лице на кое службата му престанала во врска со отказот од самото него поднесен.“

Досегашните ст. 2—5 стануваат ст. 3—6.

Член 5

Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи:

„Редовните превозни средства што службеникот може да ги користи за селидба на покуќнина се железница и брод. Други превозни средства можат да се користат за селидба на линии каде не постои сообраќај со железница или брод, или ако вкупните трошоци за селидба при употребата на тие други превозни средства би биле исти како вкупните трошоци на селидбата со железница или брод или помали од нив.“

Член 6

Членот 28 се брише.

Член 7

Членот 42 се менува и гласи:

„Се овластува Државниот секретаријат за работи на народната одбрана во склад со начелата од оваа уредба да пропише правилник за патните и селидбените трошоци на воените лица и на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија.“

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 356

23 ноември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

604.

Врз основа на членот 92 став 6 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ ВИШОЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1954 ГОДИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА

1. Во Одлуката за употреба на средствата од нераспределените вишоци на социјалното осигурување од 1954 година за здравствената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/57) во точката 1 место „32%“ се става „48%“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 352

23 ноември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

605.

Врз основа на членот 111 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54) и членот 45 став 1 точка 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ СО СЛУЖБА ВО СТРАНСТВО

1. Придонес за здравствено осигурување на работниците и службениците на стопанските и други организации, како и на државните органи и установи, додека се со служба во странство или стручно се оспособуваат во странство, плаќаат сите обврзници на придонесот по нормата од 8% на разликата меѓу износот на платата во земјата и платата во странство пресметана по званичниот курс (член 45 став 1 точка 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување).

2. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи нормата определена во членот 85 став 1 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 декември 1957 година.

Р. п. бр. 350

23 ноември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

606.

Врз основа на членот 79 точ. 1 и 7 од Уставниот закон, во врска со чл. 4 и 9 од Уредбата за организацијата и работењето на Државниот осигурителен завод („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/47), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД

I. Органи на управувањето на Државниот осигурителен завод (во натамошниот текст: Завод) се: управниот одбор и генералниот директор.

II. Управниот одбор на Заводот управува со Заводот.

Во делокругот на управниот одбор спаѓаат:

1) донесувањето на статут за внатрашната организација и работата на Заводот, со одобрение од Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите и од Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет;

2) донесувањето на правила за осигурување, со одобрение од Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе го определи;

3) донесувањето на единствена тарифа за сите видови осигурување, со одобрение од Сојузниот извршен совет или од органот што тој ќе го определи;

4) донесувањето на технички основи за одделни видови осигурување, со одобрение од Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите;

5) донесувањето на годишен план на приходите и расходите и на годишна завршна сметка, со одобрение од Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, како и на годишен извештај за работењето на Заводот;

6) решавањето за прашањата за реосигурување и за другите деловни односи на Заводот со странство;

7) одлучувањето за учествување на Заводот во меѓународни осигурителни организации;

8) решавањето за употреба на фондовите на Заводот, со тоа управниот одбор ова свое право да може во определени граници да го пренесе на извршниот одбор, на генералниот директор на Заводот или на директорите на републичките центри на Заводот;

9) утврдувањето на програмите за инвестициона изградба на Заводот;

10) одлучувањето за оснивање и укинување на филијалите на Заводот;

11) одлучувањето за здобивање, отуѓување и пренесување на имотот на Заводот;

12) донесувањето на дополнителни прописи за применување на платниот систем и за регулирање на други службенички односи во Заводот во границите од овластувањата на Заводот според важечките прописи;

13) решавањето и за други начелни прашања во врска со работењето на Заводот.

Управниот одбор врши надзор над работата на генералниот директор.

III. Управниот одбор на Заводот го сочинуваат: претседател, потпретседател и 21 член.

Сојузниот извршен совет ги именува претседателот, потпретседателот и 13 членови на управниот одбор, со тоа што 11 членови именува на предлог од сојузните стопански комори, од сојузите на стопанските комори, од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, од Сојузот на синдикатите на Југославија и од Постојаната конференција на градовите.

Сојузниот извршен совет определува кој број членови предлагаат одделни организации и установи од претходниот став.

Работниот колектив на Заводот избира 6 членови на управниот одбор од својата средина.

Генералниот директор на Заводот е член на управниот одбор по својата положба.

IV. Должноста на претседателот, потпретседателот и именуваните односно избирачите членови на управниот одбор трае две години.

Претседателот, потпретседателот и именуваните односно избирачите членови на управниот одбор на кои им престанала должноста во смисла на претходниот став, можат да бидат повторно именувани односно избрани.

V. Сојузниот извршен совет може да го смени претседателот, потпретседателот и другите именувани членови на управниот одбор, а работниот колектив на Заводот — да ги отповика избраните членови и пред истекот на рокот на кој се именувани односно избрани.

Местата на претседател, потпретседател и членови на управниот одбор упразнети на кој и да е начин, се пополнуваат на начинот предвиден во точката III од оваа одлука. Новите членови остануваат на должноста онолку време колку уште имало да трае членството на лицата на чии места се дојдени.

VI. Управниот одбор донесува одлуки на седници. Седниците се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш тримесечно.

Ако не се согласи со одлуката на управниот одбор, генералниот директор може во рок од три дена по нејзиното донесување да бара сојузниот Државен секретаријат за работи на финансните да ја реши работата која е предмет на одлуката.

Во случајот од претходниот став генералниот директор може да го запре извршувањето на одлуката на управниот одбор до решението на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансните. Ако сојузниот Државен секретаријат за работи на финансните не донесе решение во рок од еден месец од денот кога е поднесено барањето, одлуката на управниот одбор останува во важност.

VII. Од редот на членовите на управниот одбор на Заводот се формира извршен одбор.

Извршниот одбор се грижи за извршувањето на одлуките и заклучоците на управниот одбор.

Делокругот на извршниот одбор се утврдува со статутот на Заводот.

VIII. Во итни случаи извршниот одбор може да решава и за прашањата од делокругот на управниот одбор што ќе се појават во времето меѓу седниците на управниот одбор, освен за прашањата од точката II став 2 под 1—5, 9 и 12 од оваа одлука.

За донесените одлуки од претходниот став извршниот одбор е должен да го извести управниот одбор на првата наредна седница.

IX. Извршниот одбор го сочинуваат: претседателот на управниот одбор, генералниот директор и тројца членови на управниот одбор кои управниот одбор ги избира од својата средина на почетокот на секоја година.

Избраните членови од претходниот став управниот одбор може да ги смени и пред истекот на годината за која се избрани и да избере нови членови на упразнетите места во извршниот одбор.

X. Извршниот одбор донесува одлуки на седници. Седниците се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш месечно.

На седниците на извршниот одбор им претседава претседателот на управниот одбор.

Ако не се согласи со одлуката на извршниот одбор, генералниот директор може да го запре извршувањето на одлуката до решението на управниот одбор.

Во случајот од претходниот став извршниот одбор може да заклучи веднаш да се свика седница на управниот одбор заради донесување решение и може да го определи рокот во кој ќе се одржи седницата.

XI. Генералниот директор раководи со работата и работењето на Заводот врз основа на важечките прописи, на статутот на Заводот и на одлуките и заклучоците на управниот и извршниот одбор на Заводот.

Делокругот на генералниот директор се утврдува со статутот на Заводот.

XII. Во раководењето со работата и со работењето на Заводот на генералниот директор му помагаат помошниците на генералниот директор.

Во случај на спреченост на генералниот директор, него го заменува помошник кој со актот за назначување е определен да го заменува генералниот директор.

XIII. Генералниот директор и помошниците на генералниот директор ги назначува и ги разрешува Сојузниот извршен совет.

XIV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. л. бр. 351

23 ноември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Ељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

607.

Врз основа на членот 1 од Уредбата за оснивање и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48, 27/50 и 45/52), а во врска со Одлуката за органите и установите на сојузната управа што продолжиле со работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53), Сојузниот завод за статистика пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА АНКЕТА ВО 1958 ГОДИНА

1. Од 16 до 25 јануари 1958 година ќе се изврши на територијата на Југославија селскостопанска

анкета со која ќе се присоберат податоци за бројот на добитокот.

2. Анкетата во секоја околија ќе опфати околу 5% од сите стопанства, според тоа колку е потребно за да се добијат сигурни податоци за подрачјето на околицата.

3. Со подготвувачките дејствија, организацијата и спроведувањето на оваа анкета ќе раководи Сојузниот завод за статистика, кој ќе пропише посебни образци и упатства.

4. Околистите заводи за статистика ќе им предложат на претседателите на народните одбори на околиите и општините да именуват службеници за вршење на оваа анкета (анкетари), и тоа од редовите на службениците на околистите и општинските органи.

5. Старешините на домаќинствата се должни, во смисла на членот 1 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 45/52), да дадат точни одговори на сите прашања поставени во образците.

6. Трошоците за спроведување на оваа анкета паѓаат на товар на претсметката на приходите и расходите на Сојузниот завод за статистика за 1958 година.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10640

13 ноември 1957 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
Анте Новак, с. р.

608.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ВО СПОМЕН НА ЗАСЛУЖНИТЕ ЛУЃЕ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИСКО МИНАТО

На 3 декември 1957 година ќе се пушти во оптек серија пригодни поштенски марки во спомен на заслужните луѓе од југословенското културно-историско минато, и тоа: по повод на педесетгодишнината од смртта на Симон Грегорич, словенечки поет; двестогодишнината од раѓањето на Антон Линхарт, словенечки книжевник; стогодишнината од раѓањето на Отон Кучера, хрватски математичар и физичар; стогодишнината од раѓањето на Стеван Мокрањац, српски композитор и стопедесетгодишнината од раѓањето и стогодишнината од смртта на Јован Стерија Поповиќ, српски комедиограф и книжевник.

Серијата на овие марки има пет вредности со следните портрети и бои:

- 1) марка од 15 динари, Симон Грегорич, црно-кафеава;
- 2) марка од 30 динари, Антон Линхарт, црносина;
- 3) марка од 50 динари, Отон Кучера, темноцрвено-кафеава;
- 4) марка од 70 динари, Стеван Мокрањац, црно-виолетна;
- 5) марка од 100 динари, Јован Стерија Поповиќ, црномаслинеста.

На сите марки над портретот отпечатено е името и презимето на односниот заслужен човек, и тоа со латиница на првите три марки, а со кирилица на четвртата и петтата, а покрај портретите годините на раѓањето и смртта со соодветен симболичен знак

на уметноста или науката. Под портретот е отпечатено „Југославија” со ознаката на вредноста, и тоа на првата, третата и петтата со кирилица, а на втората и четвртата со латиница.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенските пратки ќе важат неограничено време.

Бр. 9030

5 ноември 1957 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Мичановиќ с. р.

609.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКАТА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Хигиенско-техничка заштита при работа. Максимални допуштени концентрации на штетни материи во атмосферата на работните простории и работилиштата — — — — — JUS Z.B0 001

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јануари 1958 година.

Бр. 4567

13 ноември 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,

инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

610.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Семе од ричинус за индустриска преработка	— — — — —	JUS E.B4.415
Семе од соја за индустриска преработка	— — — — —	JUS E.B4.417
Семе од тикви за индустриска преработка	— — — — —	JUS E.B4.418
Семе од маслодајна репка за индустриска преработка	— — — — —	JUS E.B4.419

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1958 година.

Бр. 4565
13 ноември 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

611.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА КОНФЕКЦИЈАТА НА ТЕКСТИЛНА ОБЛЕКА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Лесна конфекција. Машки кошули. Начин на изработка и димензии JUS F.G1.050
Лесна конфекција. Машки гаќи. Начин на изработка и димензии — JUS F.G1.051
Лесна конфекција. Машки пижаме. Начин на изработка и димензии JUS F.G1.052

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1958 година.

Бр. 4566
13 ноември 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 48 од 9 ноември 1957 година објавува:

Решение за ставање под заштита на државата недвижностите запишани во з. к. ул. бр. 1120 к. о. Сремска Митровица, како споменици на културата;

Решение за ставање под заштита на државата на иконите во Соборната црква во Вршац, како споменици на културата.

Во бројот 49 од 16 ноември 1957 година објавува:

3 наредби за забрана на оснивањето на откупни станици за купување и промет на селскостопански производи;

Решение за ставање под заштита на државата на куќата во Орловат во која е роден сликарот Урош Предиќ.

Во бројот 50 од 23 ноември 1957 година објавува:

Наредба за одбирање (лиценцирање) на нерасти и овнови за јавен приплод.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 51 од 31 октомври 1957 година објавуваат:

Решение за промена на називот на местото Новиј

Решение за промена на називот на местото Св. Матеј.

Во бројот 52 од 7 ноември 1957 година објавуваат:

Одлука за денот за одржување избори за одборници на народните одбори на околиите;

Решение за именување претседател, секретар и членови на Комисијата за физичка култура;

Правилник за измени на Правилникот за риболовот со повлечни мрежи.

Во бројот 53 од 14 ноември 1957 година објавуваат:

Решение за промена на називот на местото Црна Власт;

Наредба за дополнување на Наредбата за определување на уставите на подрачјето на Народна Република Хрватска во кои може да се врши испитување на прехранбените продукти;

Решение за оснивање на Комуналната установа во Нова Капела како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 54 од 21 ноември 1957 година немаат службен дел.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 40 од 31 октомври 1957 година објавува:

Закон за заштита на водите;

Закон за рационално искористување на селскостопанските земјишта;

Одлука за овластување на законодавниот одбор на Републичкиот собор на Народното собрание да утврди кои одредби од републичките закони за управната постапка остануваат и натаму во важност, а другите да ги укине или измени;

Одлука за измена на Одлуката за ново определување бројот на судиите на Врховниот суд на НР Словенија и на Окружните судови на подрачјето од НР Словенија;

Одлука за разрешување претседателот на Врховниот суд на НРС;

Уредба за прогласување нови населби, за здружување на населби и за промена називот на населби;

Одлука за евиденција на недвижностите на општинскиот имот;

Одлука за определување општинските народни одбори што заверуваат потписи, ракописи и преписи;

Решение за именување претседател на управниот одбор на фондот на НР Словенија за изградба на станбени згради.

Во бројот 41 од 7 ноември 1957 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 42 од 14 ноември 1957 година објавува:

Уредба за Институтот за национални прашања;

Уредба за оснивањето, делокругот и работата на стручниот совет на Извршниот совет за станбена изградба;

Уредба за измени на Уредбата за делокругот и работата на стручниот совет за урбанизам, станбена изградба и комунални работи;

Одлука за определување на количините вино и ракија што можат производителите да ги поч-

трошат дома во една производна година без плаќање данок на промет;

Одлука за забрана на раскопувањето на мравиници и за собирање на мравиници јајца во шумите;

Решение за дополнување на Решението за прогласување на Заводот за испитување на материјалите и конструкциите на НРС за установа со самостојно финансирање;

Решение за пренос на правото на оснивач во поглед на Земјоделскиот институт на Словенија врз Главниот задружен сојуз на НРС;

Решение за разрешување и именување претседател на Фондот Борис Кидрич;

Решение за именување советник на Извршниот совет за станбена изградба.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 42 од 1 ноември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за штедење дрво, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за здравствените станици при стопанските организации, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за оснивање и укинување на училишта, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за слатководното рибарство, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за ловот, со текст на истиот закон;

Одлука за потврда на одлуките за измени и дополненија на статутите на околиите Бихаќ, Брчко, Сараево и Тузла;

Одлука за потврда на статутите на Правниот и Ветеринарниот факултет на Универзитетот во Сараево;

Одлука за потврда на изборот на Косовац (Мане) Драгутиќ за народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на НР БиХ;

Одлука за одобрување измени и дополненија на Правилата за организацијата и работата на Стручното здружение на претпријатијата на индустријата за градежни материјали на НР БиХ;

Правилник за измени на Правилникот за дипломскиот испит во учителските стручни домаќински училишта;

Наредба за определување на установите што ќе вршат анализи и испитување на вина и други пре работки од грозје и вино.

Во бројот 43 од 8 ноември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за библиотеки, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за надзор над стручната работа на здравствените установи, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за апотеките со текст од истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за Вишото училиште за социјални работници, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за Вишото техничко училиште на машинската струка во Сараево, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за Вишото техничко училиште на рударската струка во Тузла, со текст на истиот закон;

Наредба за задолжително пријавување оболенијата од воспаление на бубрезите (нефрит) на територијата на НР БиХ;

Наредба за задолжително пријавување оболенијата од маларија на територијата на НР БиХ;

Решение за дополнување на Решението за занимањата што можат да се изучат во стручните училишта со практична обука и за траењето на школувањето во овие училишта;

Решение за разрешување и назначување секретар за индустрија и занаетчиство на Извршниот совет на НР БиХ.

Во бројот 44 од 15 ноември 1957 година и во бројот 45 од 22 ноември 1957 година нема службен дел.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 26 од 2 октомври 1957 година објавува:

Одлука за овластување на Одборот за стопанство да донесува акти односно дава согласност или одобрение во работи од надлежност на Извршниот совет;

Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за лов и фаќање на дивеч

Во бројот 27 од 17 октомври 1957 година објавува:

Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Народна Република Македонија;

Одлука за разрешување на судии на Окружниот суд во Скопје и на Окружниот суд во Тетово;

Одлука за одредување на водостопански основи што ги донесуваат народните одбори;

Одлука за дополнување на Одлуката за именување претседател и членови на одборите и комисиите на Извршниот совет;

Решение за именување членови на Советот за комунални работи и урбанизам на Извршниот совет;

Решение за здружување на Електричното претпријатие за изградба на ХЕ „Глобочица“ во Заедницата на електростопанските претпријатија на НР Македонија;

Упатство за изработка и донесување на водостопански и ориентациони водостопански основи;

Наредба за начинот на снабдување потрошувачите со електрична енергија во време на маловодието во 1957 година;

Решение за измена составот на Околинската изборна комисија на Битолска околина.

Во бројот 28 од 21 октомври 1957 година објавува:

Решение за основање Завод за здравна заштита на мајки и деца;

Правилник за извршување на Законот за оружјето.

Во бројот 29 од 5 ноември 1957 година објавува:

Одлука за одредување бројот на судиите на околинските судови во Народна Република Македонија;

Упатство за спроведување на мерките за заштита на стрмните земјишта од ерозија;

Програма за полагање стручен испит за звање квалификуван и висококвалификуван работник од дрвопреработувачката струка.

Во бројот 30 од 9 ноември 1957 година објавува:

Решение за работната облека на персоналот на аптеките;

Упатство за работното време во аптеките;

Упатство за условите под кои болничките аптеки вршат аптекарски услуги и за потребите надвор од болницата;

Упатство за здравствениот преглед на персоналот на аптеките.

Во бројот 31 од 14 ноември 1957 година објавува:

Одлука за разрешување и именување членови на Одборот за стопанство;

Решение за разрешување и именување претседател на републичкиот Совет за народно здравје;

Решение за разрешување и именување претседател на републичкиот Совет за социјална заштита.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 21 од 25 октомври 1957 година објавува:

Статут на Вишата педагошка школа на Цетиње;

Решение за потврдување на статутот на Вишата педагошка школа на Цетиње;

Правилник за организацијата и работата на школата за уметнички занаети.

Во бројот 22—23 од 15 ноември 1957 година објавува:

Одлука за укинување на заедничкиот секретаријат на Советот за просвета и на Советот за култура на НР Црна Гора;

Уредба за укинување на секретаријатот за законодавство и општа управа и на секретаријатот за стопанство на Извршниот совет и за основање нови секретаријати на Извршниот совет;

Решение за именување претседател и членови на Советот за просвета на НР Црна Гора од редот на граѓаните;

Решение за именување претседател и членови на Советот за култура на НР Црна Гора од редот на граѓаните;

Решение за именување претседател, секретар и членови на Републичката комисија за физичка култура;

Решение за разрешување на секретар во Извршниот совет и на секретарот на Советот за просвета и култура и за назначување директор на Заводот за стопанско планирање, секретар во Извршниот совет и секретар на советот на НР Црна Гора;

Наредба за задолжително пријавување на акутните и хроничните нефритиси;

Наредба за определување на краиштата што за време на зимата се сметаат отсечени од сообраќајот.

СОДРЖИНА:

	Страна
600. Уредба за измена на Уредбата за управување со станбените згради — — —	821
601. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет на неподвижности и права — — — — —	821
602. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за новинската установа „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — — — — —	822
603. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци — — — — —	822
604. Одлука за измени на Одлуката за употреба на средствата од нераспределените вишоци на социјалното осигурување од 1954 година за здравствена изградба — — — — —	823
605. Одлука за определување нормата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и службениците со служба во странство — — — — —	823
606. Одлука за органите на управувањето на Државниот осигурителен завод — — — — —	823
607. Упатство за извршување селскостопанска анкета во 1958 година — — — — —	824
608. Решение за пуштање во оптек на серија пригодни поштенски марки во спомен на заслужните луѓе од југословенското културно-историско минато — — — — —	825
609. Решение за југословенскиот стандард од областа на хигиенско-техничката заштита при работа — — — — —	825
610. Решение за југословенските стандарди за семе за индустриска преработка — — — — —	825
611. Решение за југословенските стандарди од областа на конфекцијата на текстилна облека — — — — —	826